

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 166 Год. LXVI | Среда, 22 декември 2010

Цена на овој број е 210 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3540. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	3	3547. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање.....	10
3541. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	7	3548. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повиси Е-112 во Република Македонија.....	10
3542. Одлука за давање согласност на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	8	3549. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	11
3543. Одлука за размена на деловен простор.....	8	3550. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	11
3544. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	9	3551. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат.....	12
3545. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје... ..	9	3552. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје.....	13
3546. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар на Јавна установа Национален парк Галичица Охрид.....	10		

	Стр.		Стр.
3553. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	13	и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2010 година.....	20
3554. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за разубавање.....	13	3565. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2010 година.....	21
3555. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола.....	14	3566. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година.....	22
3556. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт.....	14	3567. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2010 година.....	24
3557. <b>Одлука</b> за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за управување со одземен имот.....	15	3568. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година.....	25
3558. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	15	3569. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	25
3559. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	15	3570. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	26
3560. <b>Одлука</b> за отстапување на екстра лесно масло за горење (ЕЛ) и мазут од стоконите резерви, без надомест.....	16	3571. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	27
3561. <b>Одлука</b> за определување на правни лица кои се должни да имаат обезбедување на лица и имот за свои потреби	16	3572. <b>Деловник</b> за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	27
3562. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 47 мали хидроелектрични центри.....	18	3573. <b>Исправка</b> на Решението за именување директор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија.....	27
3563. <b>Одлука</b> за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ Скопје.....	20	3574. <b>Правилник</b> за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.....	28
3564. <b>Годишна програма</b> за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови		3575. <b>Правилник</b> за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на затворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на затворените инвестициски фондови.....	31
		3576. <b>Решение</b> за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје бр.07-3465/1 од 26.11.2008.....	48
		<b>Огласен дел</b> .....	1-48

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3540.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 декември 2010 година.

Бр. 07-5136/1 Претседател  
20 декември 2010 година на Република Македонија,  
Скопје **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 64/2009 и 156/2009), во членот 10 став 1 точка 5 зборовите: „припадник на монашки и други верски редови и“ се бришат.

Точката 7 се брише.

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Точката 16 која станува точка 15 се менува и гласи:

„Граѓани на Република Македонија кои не се дефинирани како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување по една од точките од 1 до 14 од овој член, на начин пропишан од министерот за финансии во согласност со министерот за здравство и министерот за труд и социјална политика.“

#### Член 2

Членот 13 се менува и гласи:

„Обврзник за пресметка и уплата на придонеси е:

- 1) работодавачот за своите вработени;
- 2) самовработеното лице само за себе;
- 3) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Македонија се обврзници за пресметка на придонесите за индивидуален земјоделец, верско службено лице и лица од членовите 7 став (1) точки 3, 4 и 12 и став (2), 8 став (1) точка 5, 10 став (1) точки 5, 7, 9, 11 и 12 и 10 став (2) на овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;

4) работодавачот или Фондот за здравствено осигурување на Македонија за работник кој зема надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа, согласно со закон;

5) Министерството за здравство за лицата од членот 10 став (1) точка 15 на овој закон;

6) Агенцијата за вработување на Република Македонија за лицата од членовите 7 точка 8, 8 став (1) точка 4 и 10 став (1) точка 6 на овој закон, а за лицата од членот 12 став (2) на овој закон Агенцијата е обврзник за пресметка, додека обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;

7) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за лицата од членовите 7 став (1) точка 9 и 10 став (1) точка 8 на овој закон;

8) Управата за извршување на санкции за лицата од членовите 8 став (1) точка 2 и 10 став (1) точка 13 на овој закон;

9) установата од областа на образованието за лицата од членот 8 став (1) точка 1 на овој закон;

10) надлежниот орган на државната управа за лицата од членовите 7 став (1) точки 10 и 11, 8 став (1) точка 3 и 10 став (1) точки 10 и 14 на овој закон и за работник кој зема надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство;

11) организаторот за лицата од членот 9 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон и

12) професионалниот спортски клуб за лицето од членот 9 став (2) на овој закон.“

#### Член 3

Во членот 14 став (1) точка 14 алинејата 4 се менува и гласи:

„- лицата од членот 10 став (1) точка 15 на овој закон.“

#### Член 4

По членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи:

#### „Член 23-а

Доколку обврзникот за пресметка и уплата на придонесите за прв пат стори неправилност во смисла на членот 22 став (1) од овој закон, овластениот даночен службеник е должен да состави известување за констатираната неправилност со укажување истата да биде отстранета во рок од осум дена. Истовремено овластениот даночен службеник му врачува покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста, согласно со Законот за даночната постапка.“

#### Член 5

Членот 25 се менува и гласи:

„(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите се:

- 1) 17% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување;
- 2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;
- 3) 7% за задолжително здравствено осигурување;
- 4) 10% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основаца утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 на овој закон;

5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за обврзникот корисник на домашна и/или странска пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување и

8) 1% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност.

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење изнесува:

- 8,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци,

- 7,08% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци,

- 5,67% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци,

- 4,25% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци,

- 2,83% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеца и

- 1,42% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.“

#### Член 6

Членот 25-а се брише.

#### Член 7

Членот 28 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.500 до 1.700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на обврзникот за пресметка и уплата на придонесите за сторен прекршок, доколку постапи спротивно на членот 22 став (1) од овој закон.“

#### Член 8

По членот 28 се додаваат два нови члена 28-а и 28-б, кои гласат:

##### „Член 28-а

Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на обврзникот за пресметка и уплата на придонесите за сторен прекршок, доколку:

1) неправилно ја подготви пресметката и уплатата на придонесите ги изврши на погрешен износ и

2) постапи спротивно на членот 18 од овој закон.

##### Член 28-б

(1) Глоба во износ од 3.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на обврзникот за пресметка и уплата на придонесите за сторен прекршок, доколку изврши исплата на плата, дел од плата, надоместок на плата, пензија, односно друг паричен надоместок, а не пресмета и уплати придонеси во пропишаниот рок.

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 750 до 900 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече и забрана за вршење на должност во траење од шест месеци до една година.“

#### Член 9

(1) Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите почнувајќи со исплата на плата за јануари 2011 година се:

1) 18% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување;

2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;

3) 7,3% за задолжително здравствено осигурување;

4) 10% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој закон;

5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за обврзникот корисник на домашна и/или странска пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување и

8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност.

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење изнесува:

- 9% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;

- 7,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци;

- 6% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;

- 4,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;

- 3% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци и

- 1,5% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.“

#### Член 10

(1) Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите, почнувајќи со исплата на плата за јануари 2012 година се:

1) 17,5% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување;

2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;

3) 7,3% за задолжително здравствено осигурување;

4) 10% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој закон;

5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за обврзникот корисник на домашна и/или странска пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување и

8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност.

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење изнесува:

- 8,75% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;

- 7,29% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци;

- 5,83% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;

- 4,38% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;

- 2,92% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци и

- 1,46% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

#### Член 11

Актот од членот 1 на овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 12

Се овластува Законодавно правната Комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

#### Член 13

Одредбите од членовите 1 став (2) и 3 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2011 година.

#### Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE TË SIGURIMIT TË DETYRUESHEM SOCIAL

### Neni 1

Në Ligjin për kontribute të sigurimit të detyrueshem social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numera 142/2008, 64/2009 dhe 156/2009), në nenin 10 paragrafi 1 pika 5 fjalet: "pjesetar i urdhrët të murgjive dhe urdhërave tjere fetare dhe" shlyhen.

Pika 7 shlyhet.

Pikat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 behen pike 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14.

Pika 16 e cila behet pika 15 ndryshohet si vijon:

"Qytetaret e Republikës së Maqedonise që nuk janë perkufizuar si detyres për pagesen e kontributit për sigurimin e detyrueshem social sipas njerës nga pikat prej 1 deri në 14 të këtij neni, në menyre të percaktuar nga ministri i Financave në pajtim me ministrin e Shendetesise dhe ministrin e Punes dhe Politikës Sociale".

### Neni 2

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"Detyres për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve është:

1) punedhenesi për të punesuarit e vet;

2) personi i vetepunesuar për vetveten;

3) Fondi i Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor i Maqedonise dhe Fondi i Sigurimit Shendetesor i Maqedonise janë detyres për llogaritjen e kontributeve për bujkun individual, personin zyrtar fetar dhe personat nga nenet 7 paragrafi (1) pikat 3, 4 dhe 12 dhe paragrafi (2), 8 paragrafi (1) pika 5, 10 paragrafi (1) pikat 5, 7, 9, 11 dhe 12 dhe 10 paragrafi (2) të këtij ligji, kurse detyres për pagesen e kontributeve janë personat për vetveten;

4) punedhenesi ose Fondi i Sigurimit Shendetesor i Maqedonise për punetorin i cili merr kompensim të rrogës gjate pengimit të perkohshem për pune, në pajtim me ligjin;

5) Ministria e Shendetesise për personat nga neni 10 paragrafi (1) pika 15 të këtij ligji;

6) Agjencia për Punesim e Republikës së Maqedonise për personat nga nenet 7 pika 8, 8 paragrafi (1) pika 4 dhe 10 paragrafi (1) pika 6 të këtij ligji, kurse për personat nga neni 12 paragrafi (2) të këtij ligji Agjencia është detyres për llogaritje, ndersa detyres për pagesen e kontributeve janë personat për vetveten;

7) Fondi i Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor i Maqedonise për personat nga nenet 7 paragrafi (1) pika 9 dhe 10 paragrafi (1) pika 8 të këtij ligji;

8) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve për personat nga neni 8 paragrafi (1) pika 2 dhe 10 paragrafi (1) pika 13 të këtij ligji;

9) institucioni nga sfera e arsimit për personat nga neni 8 paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji;

10) organi kompetent i administrates shtetore për personat nga nenet 7 paragrafi (1) pikat 10 dhe 11, 8 paragrafi (1) pika 3 dhe 10 paragrafi (1) pikat 10 dhe 14 të këtij ligji dhe për punetorin që merr kompensim gjate kohës së mungesës nga puna për shkak të shtatzenise, lindjes dhe amesise;

11) organizatori për personat nga neni 9 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij ligji dhe

12) klubi sportiv profesional për personin nga neni 9 paragrafi (2) të ketij ligji."

#### Neni 3

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 14 alineja 4 ndryshohet si vijon:

"- personat nga neni 10 paragrafi (1) pika 15 të ketij ligji,".

#### Neni 4

Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a si vijon:

#### "Neni 23-a

Nese detyresi për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve për here të pare kryen parregullsi sipas nenit 22 paragrafi (1) të ketij ligji, nepunesi i autorizuar tatimor detyrohet që të perpiloje njoftim për parregullsine e konstatuar me sugjerim që i njëjti të menjanohet në afat prej tete ditesh. Njekohesisht nepunesi i autorizuar tatimor i dorezon ftese për realizimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte konstatuar parregullsia, në pajtim me Ligjin për procedure tatimore."

#### Neni 5

Neni 25 ndryshohet si vijon:

"(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen kontributet jane:

1) 17% për sigurim të detyrueshem pensional dhe invalidor;

2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim trupor i shkaktuar me lendim në pune ose semundje profesionale;

3) 7% për sigurim të detyrueshem shendetesor;

4) 10% për sigurim të detyrueshem shendetesor për detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e percaktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të ketij ligji;

5) 5,4% për sigurim të detyrueshem shendetesor për detyresit që kontributin e paguajne në bazen e percaktuar në nenin 14 pika 14 alineja 4 të ketij ligji;

6) 13% për sigurim të detyrueshem shendetesor për detyresin shfrytezues i pensionit vendes dhe/ose të huaj i cili kontributin e paguan në shumen e pensionit;

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurim të detyrueshem shendetesor në rast të lendimit në pune dhe semundjes profesionale dhe

8) 1% për kontribut të detyrueshem të sigurimit në rast të papunesise.

(2) Shkalla e kontributit për sigurim pensional dhe invalidor për stazhin e sigurimit që llogaritet me kohezgjatje të zmadhuar eshte:

- 8,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 18 muaj;

- 7,08% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 17 muaj;

- 5,67% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 16 muaj;

- 4,25% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 efektive të kaluar muaj llogariten në stazhin e sigurimit si 15 muaj;

- 2,83% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 14 muaj dhe

- 1,42% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 13 muaj.

#### Neni 6

Neni 25-a shlyhet.

#### Neni 7

Neni 28 ndryshohet si vijon:

"Gjobe në shume prej 1 500 deri në 1 700 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet detyresit për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, nese vepron në kundershtrim me nenin 22 paragrafi (1) të ketij ligji."

#### Neni 8

Pas nenit 28 shtohen dy nene të reja 28-a dhe 28-b, si vijojne:

#### "Neni 28-a

Gjobe në shume prej 2 000 deri 2 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, nese:

- 1) në menyre të parregullt e pergatit llogaritjen dhe pagesen e kontributeve e kryen në shume të gabuar dhe
- 2) vepron në kundershtrim me nenin 18 të ketij ligji.

#### Neni 28-b

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri 3 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, nese e kryen pagesen e rrogës, një pjese të rrogës, kompensimit të rrogës, pensionit, perkatesisht kompensimit tjetër në para, e nuk llogarit dhe paguan kontribute në afatin e percaktuar.

(2) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni, personit pergjegjes në personin juridik do t'i shqiptohet gjobe në shume prej 750 deri në 900 euro në kundervlere me denare.

(3) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni, personit pergjegjes në personin juridik do t'i shqiptohet edhe ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje prej gjashte muaj deri në një vit."

#### Neni 9

(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen kontributet duke filluar me pagesen e rrogave për janarin 2011 jane:

1) 18% për sigurimin e detyrueshem pensional dhe invalidor;

2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim trupor e shkaktuar me lendim në pune ose semundje profesionale;

3) 7,3% për sigurimin e detyrueshem shendetesor;

4) 10% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e percaktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të ketij ligji;

5) 5,4% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e percaktuar në nenin 14 pika 14 alineja 4 të ketij ligji;

6) 13% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresin shfrytëzues të pensionit vendes dhe/ose të huaj i cili kontributin e paguan në shumën e pensionit;

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurimin e detyrueshem shendetesor për rastin e lendimit në punë dhe sëmundjes profesionale dhe

8) 1,2% për kontributin e detyrueshem të sigurimit në rast të papunesise.

(2) Shkalla e kontributit për sigurimin pensional dhe invalidor për stazhin e sigurimit që llogaritet me kohezgjatje të zmadhuar është:

- 9% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 18 muaj;

- 7,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluara llogariten në stazhin e sigurimit si 17 muaj;

- 6% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 16 muaj;

- 4,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 15 muaj;

- 3% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 14 muaj dhe

- 1,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 13 muaj.

#### Neni 10

(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen kontributet duke filluar me pagesën e rrogës për janarin 2012 janë:

1) 17,5% për sigurimin e detyrueshem pensional dhe invalidor;

2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim trupor e shkaktuar me lendimin në punë ose sëmundjen profesionale;

3) 7,3% për sigurimin e detyrueshem shendetesor;

4) 10% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e percaktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të këtij ligji;

5) 5,4% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresit të cilët kontributin e paguajnë në bazën e percaktuar në nenin 14 pikën 14 alineja 4 të këtij ligji;

6) 13% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për detyresin shfrytëzues të pensionit vendor dhe/ose të huaj i cili kontributin e paguan në shumën e pensionit;

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurimin e detyrueshem shendetesor për rastin e lendimit në punë dhe sëmundjes profesionale dhe

8) 1,2% për kontributin e detyrueshem të sigurimit në rast të papunesise.

(2) Shkalla e kontributit për sigurimin pensional dhe invalidor për pervojën e sigurimit që llogaritet me kohezgjatje të zmadhuar është:

- 8,75% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 18 muaj;

- 7,29% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 17 muaj;

- 5,83% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar konsiderohen në pervojën e sigurimit si 16 muaj;

- 4,38% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 15 muaj;

- 2,92% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 14 muaj dhe

- 1,46% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 13 muaj.

#### Neni 11

Akti nga neni 1 i këtij ligji do të miratohet në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për kontribute të sigurimit të detyrueshem social.

#### Neni 13

Dispozitat nga nenet 1 paragrafi (2) dhe 3 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 korriku 2011.

#### Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3541.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

#### Член 1

Недвижната ствар земјиште лоцирано во КО Вртешка на КП.бр. 194, 194/1, 195/2, 211, 215, 216, 217, 218, 222, 229, 232, 233 и 234 со вкупна површина од 83 ха, 08а 48 м2, сите лоцирани во КО Вртешка, запишани во имотни листови бр.05-1105/2642 од 17.05.2010 година на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Штип, сопственост на Република Македонија, се дава на трајно користење на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

#### Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип без надомест.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3114/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3542.**

Врз основа на член 227, став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-  
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈА-  
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.03-2989/1 од 6.12.2010 година, донесен од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 6.12.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6348/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3543.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член 456, став 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 47/2010), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво и во име на Република Македонија како сопственик на деловниот простор со кој стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗМЕНА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР**

**Член 1**

Предмет на оваа одлука е размена на деловниот простор, сопственост на Државна лотарија на Македонија Скопје, кој се наоѓа во Скопје, построен на

КП бр.13523/1, зграда 1, влез 1, приземје, на ул.„Маршал Тито“ бр.3, со површина од 65 м<sup>2</sup>, запишан во Имотен лист бр. 54017 за КО Центар 1, со вкупна проценета вредност од 129.678,80 евра, согласно проценета вредност на недвижен простор-дел од основна главнина на Државна лотарија на Македонија – Рекапитулар на деловен простор број 08-18699/1 од 26.11.2008 година, кој е составен дел на оваа одлука, со деловните простории сопственост на Република Македонија, со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и тоа: деловен простор кој се наоѓа во Скопје, построен на КП бр.13472, зграда 1, влез 0, приземје, на ул. „Даме Груев“ бр.1, со површина од 46 м<sup>2</sup> запишан во Имотен лист бр.44989 за КО Центар 1; деловен простор кој се наоѓа во Скопје, построен на КП бр.13326, зграда 1, влез 1, приземје, локал 2, на бул. „Кочо Рацин“ бр.8, со површина од 18 м<sup>2</sup> запишан во Имотен лист бр.54369 за КО Центар 1 и деловен простор кој се наоѓа во Скопје, построен на КП бр.13312, зграда 1, влез 1, приземје, на бул.„Кочо Рацин“ бр.18, со површина од 18 м<sup>2</sup> запишан во Имотен лист бр.95298 за КО Центар 1, со вкупна проценета вредност од 129.678,80 евра согласно Прегледот за проценка на деловен простор врз образецот за утврдување на продажна цена на деловен простор во државна сопственост бр.11-656/4 од 17.11.2010 година, кој е составен дел на оваа одлука.

**Член 2**

Со оваа одлука се врши размена на деловните простории опишани во член 1 на оваа одлука и истата претставува основ за запишување на промените во катастарот на недвижностите.

**Член 3**

Се задолжува Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да извршат записничко примопредавање на деловните простории определени во член 1 од оваа одлука, во рок од 3 (три) дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6417/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.



**ПРЕГЛЕД**  
**ЗА ПРОЦЕНКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВРЗ ОБРАЗЕЦОТ ЗА**  
**УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР**  
**ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

Ред бр	Шифра	Деловен простор	Бр	Кат	Лок бр	един м2	осно.		вкупна год. аморт.	град. вред.	град. вред.	уреду. град. земј.	местоположба		вкупно бод/м2	пресм бод	вредн.на дел.прост.	
							град. вред. бод/м2	град. вред. бод/м2					мипу бод/м2	малу бод/м2			евр/м2	евр
0	1	Улица 2				3	4	5	4-5=6	7	8	9	6+7+8+9=10	11	13/3=12	3x10x11=13		
1	82-038-005-01	Даме Груев	1	Приз		46,00	829	246	574	297	600	2700	4180	0,38	1.588,40	73.066,40		
2	72-077-001-01	Кочо Рацин	8	Приз		18,00	1665	496	1160	297	600	2100	4166	0,38	1.583,34	28.500,00		
3	72-079-001-01	Кочо Рацин	18	Приз		18,00	1587	474	1105	297	600	2100	4110	0,38	1.561,80	28.112,40		

Вкупно 129.678,80

3544.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ**  
**НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА**  
**ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.15 – Скопје, КП.5041/1, КО.Кисела Вода 1 – општина Сопиште на лицето Петковска Соња, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.12/б од Скопје.

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита на стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2005).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6619/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3545.

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-**  
**СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРУШТВОТО ЗА**  
**ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-**  
**ВЕКЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“**  
**ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, времено му престанува користењето на движната ствар со следните карактеристики:

- Марка: SEAT SA
- Тип: LEON 1M
- Број на шасија: VSSZZZ1MZ3R009688
- Број на мотор: AKL/984268
- Година на производство: 2002
- Регистерски број: SK 031 MZ

## Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на користење во времетраење од 3 (три) години на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќе наменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје.

## Член 3

Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија склучува договор со Директорот на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќе наменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6673/1 24 ноември 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

## 3546.

Врз основа на член 20 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА**  
**НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ОХРИД**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министарство за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар-објект лоциран на КП бр.265/1, и тоа зграда 4 во површина од 24м<sup>2</sup>, запишани во Имотен лист бр. 66, КО Стење, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид.

## Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерот за внатрешни работи и Јавната установа Национален парк Галичица Охрид во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6803/1 14 декември 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.
--	---

## 3547.

Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ**  
**НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ -**  
**САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ**

## Член 1

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот – Самовработување со кредитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2008), во член 1, став 1 во точката 1, зборовите: „Билјана Јовановска“ се заменуваат со зборовите: „Влатко Поповски“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6968/1 14 декември 2010 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
--	--

## 3548.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ**  
**НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА**  
**НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ Е-112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Одлуката за формирање Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повици Е-112 во Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/10) во членот 3 став 1, точката 1 се менува и гласи: „Душко Петровски, Центар за управување со кризи“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7108/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 3549.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема девет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност	
1	Сопраќ EVO510	Компјутер	07288	6S33KN9ZB4E9	0,00
2	Сопраќ EVO310	Компјутер	07696	6S33LDBZC033	0,00
3	Сопраќ EVO510	Компјутер	06499	6S33KN9ZB4EB	0,00
4	Сопраќ EVO510	Компјутер	08011	6S33KN9ZB4FB	0,00
5	Сопраќ EVO310	Компјутер	06488	6S33KN9ZB4AW	0,00
6	Сопраќ EVO510	Компјутер	06620	6S33KN9ZB4FM	0,00
7	Сопраќ EVO310	Компјутер	06696	CZB3120C9N	0,00
8	Сопраќ EVO310	Компјутер	08211	CZB3120C7V	0,00
9	Сопраќ DX2000	Компјутер	10562	CZC452104H	0,00
			Вкупно		0,00

## Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.

## Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 3550.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема девет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност	
01	Сопраќ EVO510	Компјутер	8979	6S33KN9ZB4FD	0,00
02	Сопраќ EVO510	Компјутер	5988	6S33KN9ZB4FX	0,00
03	Сопраќ EVO510	Компјутер	5987	6S33KN9ZB4G5	0,00
04	Сопраќ EVO510	Компјутер	ББ	6S33KN9ZB4D4	0,00
05	Сопраќ EVO510	Компјутер	9307	6S33KN9ZB4BD	0,00
06	Сопраќ EVO310	Компјутер	7693	6S33LDBZC03X	0,00
07	HP Compaq DX2000	Компјутер	8871	CZC452105X	5.287,35
08	HP Compaq DX2000	Компјутер	8568	CZC4521051	5.287,35
09	Сопраќ EVO310	Компјутер	7961	CZB3120C8B	0,00
			Вкупно		10.574,7

## Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

## Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за здравство со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/2  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3551.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема 25 персонални компјутери и тоа:

Р.бр.	Опис	Инв. Бр.	Сериски бр.	Вредност	
01	Compaq EVO310	Компјутер	07547	CZB3120C8V	0,00
02	Compaq EVO310	Компјутер	08236	CZB3120C7X	0,00
03	Goliath XD	Компјутер	14323	16278047600516	27.310,75
04	Goliath XD	Компјутер	13962	16278047600206	23.328,10
05	Compaq EVO310	Компјутер	7950	CZB3120CC8	0,00
06	Compaq EVO310	Компјутер	7602	6S33LDBZC040	0,00
07	Compaq EVO310	Компјутер	7296	6S33KN9ZB4FA	0,00
08	Compaq EVO310	Компјутер	7534	CZB3120C91	0,00
09	Compaq EVO310	Компјутер	7671	CZB3120C93	0,00
10	Compaq EVO310	Компјутер	7611	CZB3120C8D	0,00
11	Compaq EVO310	Компјутер	8271	CZB3120C68	0,00
12	Compaq EVO510	Компјутер	6648	6S33LDBZC03Z	0,00
13	Compaq EVO310	Компјутер	7681	6S33LDB2CO2V	0,00
14	Compaq EVO310	Компјутер	7652	CZB3120C9B	0,00
15	Compaq EVO510	Компјутер	7300	6S33K492B4EJ	0,00
16	Compaq EVO510	Компјутер	7291	6S33K492B4F3	0,00
17	Compaq EVO310	Компјутер	7909	CAB31200C7C	0,00
18	Goliath XD	Компјутер	--	16179095000915	0,00
19	Compaq EVO	Компјутер	6645	6S33LDBZC03M	0,00
20	Compaq EVO310	Компјутер	7972	CZB3120C6S	0,00
21	Compaq EVO310	Компјутер	7959	CZB3120CC2	0,00
22	Compaq EVO310	Компјутер	7599	CZB3120CBT	0,00
23	Compaq EVO510	Компјутер	7584	6S33KN9ZB4EY	0,00
24	Compaq EVO510	Компјутер	8010	6S33KN9ZB4AP	0,00
25	Compaq EVO510	Компјутер	7281	6S33KN9ZB4E1	0,00
				Вкупно	50.638,85

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за економија - Државен пазарен инспекторат.

Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Државниот пазарен инспекторат со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/3  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3552.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со ставрите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема девет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инав.бр.	Сериски број	Вредност
01	Compaq EVO510	Компјутер	06479 6S33KN9ZB4BW	0,00
02	HP Compaq DX2000	Компјутер	08872 CZC452103Z	5.287,35
03	Compaq EVO310	Компјутер	07555 CZB3120C7Z	0,00
04	Compaq EVO310	Компјутер	07635 CZB3120C7T	0,00
05	Compaq EVO510	Компјутер	07298 6S33KN9ZB4C1	0,00
06	Lenovo	Компјутер	10850 82977AGMLC27B	0,00
07	Compaq EVO510	Компјутер	ББ 6S33KN9ZB4AZ	0,00
08	Compaq EVO510	Компјутер	07849 6S33KN92B4B3	0,00
09	Compaq EVO510	Компјутер	07289 6S33KN92B4BY	0,00
			Вкупно	5.287,35

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈУ Државниот студентски центар „Скопје” - Скопје.

**Член 3**

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на ЈУ Државниот студентски центар „Скопје” - Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/4  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3553.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со ставрите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема девет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инав.бр.	Сериски број	Вредност
1	Compaq EVO310	Компјутер	07753 CZB3120C8X	0,00
2	Compaq EVO310	Компјутер	08103 CZB3120C95	0,00
3	Compaq EVO310	Компјутер	06686 CZB3120C8F	0,00
4	Compaq EVO310	Компјутер	08225 CZB3120C9L	0,00
5	Compaq EVO310	Компјутер	07759 6S33LDBZC02S	0,00
6	Compaq EVO310	Компјутер	07993 CZB3120C81	0,00
7	Compaq EVO310	Компјутер	07989 CZB3120C8Q	0,00
8	Compaq EVO310	Компјутер	07641 6S33LDBZC03H	0,00
9	Compaq EVO310	Компјутер	08187 CZB3120C73	0,00
			Вкупно	0,00

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

**Член 3**

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за здравство со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/5  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3554.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема девет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност
01	Сопраг EVO310	Компјутер	07544 CZB3120C9H	0,00
02	Сопраг EVO310	Компјутер	08276 6S33LDBZC03L	0,00
03	HP Сопраг DX2000	Компјутер	10561 CZC452103T	0,00
04	HP Сопраг DX2000	Компјутер	10581 HUB6200M5C	0,00
05	Сопраг EVO310	Компјутер	07608 CZB3120C6Y	0,00
06	HP Сопраг DX2000	Компјутер	09022 CZC452103N	5.287,35
07	HP Сопраг DX2000	Компјутер	10672 CZC4521050	15.860,19
08	Сопраг EVO510	Компјутер	06484 6S33KN9ZB4CB	0,00
09	Сопраг EVO510	Компјутер	06478 6S33KN9ZB4FE	0,00
			Вкупно	21.147,54

### Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за раз-узнавање.

### Член 3

Директорот на Царинската управа склучува дого-вор со директорот на Агенцијата за разузнавање со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/6  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

### 3555.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со ставрите на државните ор-гани („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ БИТОЛА

### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-стерството за финансии - Царинска управа му преста-нува користењето на движни ствари – компјутерска опрема три персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност
1	Сопраг EVO310	Компјутер	07542 CZB3120CBX	0,00
2	Сопраг EVO510	Компјутер	05996 6S33KN9ZB4DT	0,00
3	Сопраг EVO510	Компјутер	07280 6S33KN9ZB4EF	0,00
			Вкупно	0,00

### Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола.

### Член 3

Директорот на Царинската управа склучува дого-вор со директорот на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Три-фун Пановски“ Битола со кој ќе се уредат правата и об-врските за движните ствари од член 1.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/7  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

### 3556.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-ње и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 14.12.2010 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА МИНИСТЕР-СТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-стерството за финансии - Царинска управа му преста-нува користењето на движни ствари – компјутерска опрема десет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност
01	Сопраг EVO310	Компјутер	07655 6S33LDBC02H	0,00
02	Сопраг EVO510	Компјутер	06477 6S33KN9ZB4FL	0,00
03	Сопраг EVO510	Компјутер	05990 6S33KN9ZB4BN	0,00
04	Сопраг EVO310	Компјутер	07553 CZB3120C8N	0,00
05	Сопраг EVO310	Компјутер	07548 CZB3120C7G	0,00
06	Сопраг EVO510	Компјутер	05993 6S33KN9ZB4EK	0,00
07	Сопраг EVO510	Компјутер	07536 6S33KN9ZB4B3	0,00
08	Сопраг EVO510	Компјутер	07970 6S33KN9ZB4D4	0,00
09	Сопраг EVO310	Компјутер	08216 CZB3120CGM	0,00
10	Сопраг EVO510	Компјутер	06495 6S33KN9ZB4AS	0,00
			Вкупно	0,00

### Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски - Државен инспекторат за транс-порт.

## Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за транспорт со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/8  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 3557.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува користењето на движни ствари – компјутерска опрема десет персонални компјутери и тоа:

Р.бр	Опис	Инв.бр.	Сериски број	Вредност	
01	Сопраќ EVO310	Компјутер	07659	6S33LDBZC02K	0,00
02	Сопраќ EVO310	Компјутер	07984	CZB3120CC5	0,00
03	Сопраќ EVO310	Компјутер	07688	CZB3120CC1	0,00
04	Сопраќ EVO310	Компјутер	08230	CZB3120C7B	0,00
05	Сопраќ EVO310	Компјутер	09705	CZB3120CB3	0,00
06	Сопраќ EVO310	Компјутер	07991	6S33LDBZCO2W	0,00
07	Сопраќ EVO310	Компјутер	07986	6S33LDBZCO3J	0,00
08	Сопраќ EVO310	Компјутер	07658	6S33LDBZCO3A	0,00
09	Сопраќ EVO310	Компјутер	07969	CZB3120C8J	0,00
10	Сопраќ EVO310	Компјутер	07978	6S33LDBZCO3E	0,00
			Вкупно		0,00

## Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за управување со одземен имот.

## Член 3

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Агенцијата за управување со одземен имот со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7193/9  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 3558.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.07-2270/2 од 26.11.2010 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7241/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 3559.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 07-2270/5 од 27.11.2010 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7242/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3560.**

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008 и 77/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ) И МАЗУТ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ****Член 1**

Со оваа одлука се отстапува екстра лесно масло за горење (ЕЛ) и мазут од стоковните резерви без надомест, за потребите на ученичките и студентските домови за грејната сезона 2010/2011 година и тоа за следните домови:

Реден број	Ученички дом	Општина	Потребни количини од екстра лесно масло 1 (ЕЛ-1) за горење од стокови резерви - литри
1	УЦ "Мирка Гинова"	Битола	10000
2	УД "Лазар Лазаревски"	Велес	5000
3	УД "Проф. Мијалковик"	Куманово	3000
4	УД "Св. Наум Охридски"	Мак. Брод	3000
5	УД "Ванчо Питошески"	Охрид	3000
6	УД "Димитар Влахов"	Струмича	3000
7	УД "Браќа Миладинови"	Струга	3000
8	ЦССНО "Искра"	Штип	3000
9	ДСД "Бранко Становик"	Гостивар	10000
Реден број	Студентски дом	Општина	Потребни количини од екстра лесно масло 1 (ЕЛ-1) за горење од стокови резерви - литри
1	СД "Никола Карев"	Охрид	10000
2	СД "Орде Чопела"	Прилеп	10000
3	ДСД Томе Стефановски Сеник"	Скопје	0
4	СД "Пелагонија"	Скопје	0
5	ДСД "Доне Божинов"	Пробиштип	3000
6	ДСД "Браќа Миладинови"	Штип	5000
Реден број	Студентски дом	Општина	Потребни количини од мазут од стокови резерви - килограми
1	СД "Кочо Рацин"	Битола	5000
2	ДСЦ "Скопје"	Скопје	10000

**Член 2**

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7256/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3561.**

Врз основа на член 25 од Законот за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/99 и 66/07 година), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМААТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ ЗА СВОИ ПОТРЕБИ****I. Општа одредба****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат правните лица кои се должни да имаат обезбедување на лица и имот за свои потреби.

**II. Обезбедување на лица и имот на правните лица чија дејност е поврзана со ракување со радиоактивни материи или други по луѓето и околината опасни материи****Член 2**

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејност согласно Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, покрај обврските предвидени со овој закон имаат физичко и техничко обезбедување заради обезбедување на сигурноста на изворите на јонизирачко зрачење од недозволен пристап на неповикани лица во објектите при транспорт и депонирање на радиоактивниот отпад.



Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за производство и промет со лекови и медицински помагала согласно Законот за лековите и медицинските помагала, како и согласно други прописи за вршење на оваа дејност и медицинските установи за секундарна и терцијарна здравствена заштита и лекување на луѓето имаат физичко и техничко обезбедување на објектите и околниот простор.

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за производството и промет со запални течности и запални гасови чија зафатнина е над пропишаната со Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови и со други прописи, ги заштитуваат своите магацини, складови и резервоари со пропишана ограда, имаат техничко обезбедување, а со примена на други потребни мерки и физичко обезбедување.

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење на превоз на опасни материи, покрај обврските предвидени со Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, на местото на кое се врши натовар или истовар на опасни материи имаат физичко и техничко обезбедување.

### **III. Обезбедување на лица и имот на правните лица чија дејност е поврзана со ракување со предмети и објекти од особено културно и историско значење**

#### **Член 3**

Јавните установи и приватните музеи основани согласно Законот за музеите и јавните установи основани согласно Законот за заштита на културното наследство, чија дејност е поврзана со ракување со предмети и објекти од особено културно и историско значење, како и археолошките локалитети и друго недвижно културно наследство имаат физичко и техничко обезбедување на движното и недвижното културно наследство.

### **IV. Обезбедување на лица и имот на правни лица кои се од интерес за безбедноста и одбраната на Република Македонија**

#### **Член 4**

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности од областа на енергетиката согласно одредбите на Законот за енергетика, за производство, пренос и дистрибуција на енер-

гија, покрај другите безбедносни мерки пропишани со закон и подзаконски прописи, заради заштита на здравјето и животот на луѓето и заради заштита на животната средина, природата и растенијата имаат физичко и техничко обезбедување.

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности од областа на водоснабдувањето на населението со вода за пиење и технолошки потреби согласно со Законот за водостопанствата, како и согласно други закони имаат физичко и техничко обезбедување.

Правните лица на територијата на Република Македонија регистрирани за вршење дејности за заштита и управување со повеќенаменски подрачја, заштита и унапредување на животната средина, заштита на природата и природното наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитените подрачја согласно со Законот за животната средина, Законот за заштита на природата и согласно други закони имаат физичко и техничко обезбедување на просторите и објектите со кои стопанисуваат.

Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија и другите правни лица кои се регистрирани за вршење дејност од јавен интерес (електронски и печатени медиуми) под услови и на начин утврдени со Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија, Законот за радиодифузната дејност, Законот за електронските комуникации и согласно други закони имаат физичко и техничко обезбедување.

Народната банка на Република Македонија и правните лица регистрирани за вршење банкарски работи согласно Законот за Народната банка на Република Македонија и Законот за банките имаат физичко и техничко обезбедување на објектите, околниот простор и на транспортот на банкарски вредности.

### **V. Завршна одредба**

#### **Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7284/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3562.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА**  
**ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 47 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ**  
**ЦЕНТРАЛИ**

Член 1

Една од долгорочните цели на Владата на Република Македонија во енергетскиот сектор е зголемено искористување на обновливите енергетски извори во согласност со расположливите домашни ресурси, технолошкиот развој и вкупната економска политика. Република Македонија располага со значителен потенцијал на домашни ресурси на обновлива енергија што подразбира хидроенергија, соларна, биомаса, геотермална енергија и ветерната енергија.

За хидропотенцијалот на малите хидроелектрани постојат повеќе истражувања, а пообемно и поконкретно истражување е извршено во Студијата за можни мали и мини хидроелектрани во Републиката. Во Студија согледани се можностите за изградба на 406 мини и мали хидроелектрани, со поединечна инсталирана моќност од 50 до 5.000 KW, односно вкупна инсталирана моќност од 250 MW и вкупно годишно производство од 1.200 GWh.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија,
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Член 3

Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 47 мали хидроелектрични центри на следните локации:

ред.бр	Локација	Водотек	Слив	X	Y
1	27	Бачишка	Треска	489450	607400
2	51	Ехлоечка	Треска	482000	591700
3	85	Пена	Вардар	487410	657180
4	90	Пена	Вардар	490800	657350
5	92	Пена	Пена	492571	656910
6	93	Вејачка	Пена	492600	656900
7	94	Брза вода	Вардар	498532	656051
8	95	Брза вода	Вардар	499350	654870
9	96	Брза вода	Вардар	497779	657156
10	97	Бистрица	Вардар	502571	662364
11	98	Бистрица	Вардар	503780	661380
12	99	Бистрица	Вардар	504770	660500
13	105	р.Одранска	Вардар	7507000	4665880
14	106	р.Одранска	Вардар	7507600	4664860
15	107	р.Беловишка	Вардар	7508340	4667430
16	108	р.Беловишка	Вардар	7508800	4666100
17	123	Крива река	Пчиња	611800	675320
18	125	Гошинци	Пчиња	544450	672600
19	143	р.Маркова	Вардар	7532200	4633600
20	144	Маркова река	Маркова река	532221	635467
21	145	Маркова река	Маркова река	533610	638532
22	208	Кажани	Црна река	512340	546250
23	213	Бела река	Црна река	558800	542800
24	216	Бутурица	Црна река	562150	562180
25	228	р.Градешница	Црна река	7561960	4551110
26	229	Градешница	Црна река	561040	553580
27	235	Коњарска	Црна река	562150	535750

28	253	Острилска	Црна река	520200	577450
29	254	Жаба	Црна река	515700	581740
30	257	Голема Илинска	Црна река	503010	575700
31	267	Шемница	Црна река	511600	543630
32	268	Голема Река	р. Лева Река	7502300	4558170
33	277	р. Воденешница	Струмица	7646930	4583120
34	302	р. Сирава	Смиљанска	7631530	4615620
35	303	р. Сирава	Смиљанска	7631360	4613530
36	328	р. Требомирска	Брегалница	7664390	4623050
37	329	р. Брегалница	Брегалница	7661030	4622440
38	337	Брегалница	р. Косевичка	7633530	4655060
39	338	Брегалница	р. Косевичка	7634190	4657660
40	349	р. Блатечка	Брегалница	7631730	4632950
41	354	р. Црвулевска	Брегалница	7613620	4629050
42	355	р. Црвулевска	Брегалница	7611550	4629150
43	358	р. Козјачка	Брегалница	7610670	4626750
44	361	р. Мала река	Брегалница	7616710	4648120
45	378	Речица и Грмешница	Црн Дрим	493230	563190
46	399	Јабланица	Црн Дрим	467020	575200
47	407	р. Пена	Вардар	7493680	4655710

## Член 4

Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи за секоја локација од член 3 на оваа одлука ќе се додели за период од 23 години при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.

## Член 5

Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно.

## Член 6

Странското правно лице или конзорциум, избран како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.

## Член 7

Пресметувањето и начинот на плаќање на концесионскиот надоместок е определен со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2007).

## Член 8

Постапката за доделување на концесија од член 3 на оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесијата. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација и по нејзино одобрување ќе се објави јавниот повик за доставување на понуди.

Постапката за доделување на концесија ќе биде спроведена во рок до една година од денот на објавувањето на јавниот повик.

Министерот за економија во рок од 14 дена од влегувањето во сила на оваа одлука, ќе ја формира Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесиите од членот 3 од оваа одлука.

## Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 300 евра во денарска противвредност.

## Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7413/2  
14 декември 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3563.**

Врз основа на член 254 став 1 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 47/2010), Владата на Република Македонија во својство на единствен содружник на друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се врши зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје со вложување на паричен влог во износ од 24.000.000,00 денари.

**Член 2**

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на основната главнина во трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7484/1	Заменик на претседателот
14 декември 2010 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.

**3564.**

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2010 година

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/10, 44/10, 99/10 и 121/10), во точката 1 во потточката под реден број 1.1 износот „3.600.000,00“ се заменува со износот „2.400.000,00“.

Во потточката под реден број 1.2 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „650.000,00“.

Во потточката под реден број 1.3 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „(локални урбанистички плански документации за локалитет до касарна „Гоце Делчев“ - општина Аеродром)“.

Потточката под реден број 1.4 се брише.

Потточките под реден број 1.5 и 1.6 стануваат потточки 1.4. и 1.5.

Потточката под реден број 1.7 се брише.

Во потточката под реден број 1.8 која станува потточка 1.6 износот „5.000.000,00“ се заменува со износот „4.800.000,00“.

Во потточката под реден број 1.9 која станува потточка 1.7 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „2.600.000,00“.

Потточката под реден број 1.10 се брише.

Потточките под реден број 1.11 и 1.12 стануваат потточки 1.8 и 1.9.

Во потточката под реден број 1.13 која станува потточка 1.10 износот „200.000,00“ се заменува со износот „100.000,00“.

По потточката под реден број 1.14 која станува потточка 1.11 се додава нова потточка 1.12 која гласи:

„1.12 Изработка на урбанистичко планска документација за казнено-поправни установи.

150.000,00 денари“

Под „Вкупно“ износот „23.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

2. Во точка 3 став 1 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„- за локалната урбанистичка планска документација изработена од Агенцијата за планирање на просторот, исплатата на средствата ќе се изврши по доставување на локалната урбанистичка планска програма со решение за одобрување на истата донесено од градоначалникот на општината и“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7224/1	Заменик на претседателот
14 декември 2010 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	д-р <b>Васко Наумовски</b> , с.р.

3565.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2010, 74/2010 и 134/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2010
1	2	3	4
АРАЧИНОВО	Ново средно училиште	Изградба (подготвителни активности)	360.000
СТРУГА	СОУ „Ибраим Темо“	доградба и надградба	2.000.000
ШУТО ОРИЗАРИ	Ново средно училиште	Изградба	15.000.000
		Вкупно	17.360.000
	стручно-технички надзор		170.000
	обврски		6.470.000
		Се вкупно	24.000.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2010
1	2	3	4
ЦЕНТАР	ДСУПУ „Лазар Личеновски“	Реконструкција и адаптација	5.800.000
		вкупно	5.800.000
	стручно-технички надзор		50.000
	обврски		16.150.000
		Се вкупно	22.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7267/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3566.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр.156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2010, 74/2010 и 135/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2010
1	2	3	4
АЕРОДРОМ	населба Реонски центар	изградба на нов училишен објект	360.000
ВЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	продолжување со изградба на нов училишен објект	11.100.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше	продолжување со изградба (обврска)	3.120.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ Стар Дојран	изградба на нов училишен објект	1.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“ нас. Пашино село	продолжување со изградба на нов училишен објект во населба Пашино село	29.030.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“, ПУ Трапчин Дол	Изградба на нов училишен објект	500.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	продолжување со доградба на дополнителен простор	2.010.000
РАДОВИШ	ОУ „Орце Николов“ ПУ Злеово	продолжување со изградба	500.000
ТЕТОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Цепчиште	продолжување со изградба (обврска)	6.200.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Неџати Зекирија“ с.Коџаџик, ПУ с.Новак	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка) 50% МОН	7.500.000
ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	продолжување со изградба на нов училишен објект	11.000.000
ЧАШКА	ОУ „Лирија“, ПУ Горно Врановци	изградба на ново училиште	1.000.000
Вкупно			73.320.000
стручно-технички надзор			654.000
обврски			26.000
Се вкупно			74.000.000

## Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција

ОПШТИНА	ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОПИС	БУЏЕТ МОН 2010
1	2	3	4
БИТОЛА	ОУ „Коле Канински“	Реконструкција, промена на столарија (прозори)	2.800.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „25-ти Мај“ нас. Ченто	Санација на котлара	1.030.000
ЖЕЛИНО	ОУ „Луиџ Гуракуќи“, ПУ Г. Лешница	Реконструкција на објект оштетен од земјотрес	2.500.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Јоаким Крчовски“	Адаптација на простор	400.000
САРАЈ	ОУ „Емин Дуракуќ“ Буковиќ	Санација на опожарен објект	100.000
САРАЈ	ОУ „Бајрам Шабани,, Пу с. Долно Свиларе	Санација на опожарен објект	2.500.000
ЧАИР	ОУ „7 Марси“	Реконструкција, приклучок на централно греење (договор 09)	3.100.000
		Вкупно	12.430.000
	стручно-технички надзор		60.000
	обврски		36.510.000
		Се вкупно	49.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7268/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3567.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005 и 117/2008) и член 42, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2010 и 141/2010) табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма / Потпрограма	Ставка	ОПИС		Износ
Програма 5		УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД	ВКУПНО:	161.060.000
Потпрограма 50	426	Други тековни расходи		720.000
	464	Разни трансфери – Ученички стипендии, Партиципација за сместување и исхрана на ученици во ученичките домови		159.800.000
	482	Други градежни објекти		360.000
	483	Купување на мебел, опрема, возила и сл.		180.000
Програмата ТИ	482	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	ВКУПНО:	4.000.000
		ДУД Крсте П. Мисирков – Кавадарци		800.000
		УД Лазар Лазаревски – Велес		1.180.000
		ЦОР Партенија Зографски – Скопје		300.000
		ЦССНО Искра – Штип		300.000
		ЗРО Димитар Влахов – Скопје		300.000
		ЦОР Св. Наум Охридски – Скопје		300.000
		ОУД Боро Менков – Крива Паланка		362.000
		УД Мирка Гинова – Битола		258.000
		УД Митко Пенџуклиски – Кратово		200.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7310/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.



**3568.**

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09 и 95/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА**

**I**

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/10, 11/10, 26/10, 39/10, 61/10, 74/10, 94/10 и 129/10) во делот I во воведната реченица износот „5 326 700 000,00“ се заменува со износот „5 318 700 000,00“, во заградата по бројот 159/09 се додава бројот „95/10“, а износот „17 000 000,00“ се заменува со износот „9 000 000,00“.

Во табелата во точката 5 во колоната „вкупен износ во денари“ износот „61 000 000,00“ се заменува со износот „53 000 000,00“ и во „вкупно“ износот „5 326 700 000,00“ се заменува со „износот „5 318 700 000,00“.

2. Во делот VII во воведната реченица износот „61 000 000,00“ се заменува со износот „53 000 000,00“.

Во табелата потточка 5.3. во колоната „Вид на мерка“ по зборот „терен“ се додава записка и се додаваат следните зборови: „изработка и одржување на софтверско решение за реализација на програмата“.

Во табелата во точка 5, потточка 5.4. износот „400 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Потточката 5.5. се менува и гласи:

5.5.	Финансиска поддршка за изработка на национална комуникациска стратегија за промоција на органското земјоделско производство	- прифатливи трошоци за осмислување, продукција и реализација на комуникациска стратегија за подигнување на свеста на граѓаните за значењето на органската храна во вкупен износ од 2 000 000,00 денари	2 000 000,00
------	---	---	--------------

Во потточка 5.7. износот „200 000,00“ се заменува со износот „195 000,00“,

во потточка 5.8. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „300 000,00“,

во потточка 5.9. износот „450 000,00“ се заменува со износот „330 000,00“,

во потточка 5.10. износот „2 300 000,00“ се заменува со износот „625 000,00“,

во потточка 5.11. износот „1 500 000,00“ се заменува со износот „0,00“,

во потточка 5.12. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „500 000,00“,

во потточка 5.14. износот „2 000 000,00“ се заменува со износот „0,00“,

во потточка 5.15. износот „1 600 000,00“ се заменува со износот „500 000,00“ и во Вкупно износот „61 000 000,00“ се заменува со износот „53 000 000,00“.

3. Во делот XI во став 4 датумот „31.12.2010 година“ се заменува со датумот „15.11.2010 година“.

4. Во делот XIV во став 3 алинеја б) датумот „30.08.2010 година“ се заменува со датумот „15.11.2010 година“.

**II**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7580/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**3569.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА  
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  
НАТПРЕВАРИ“**

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за спортски активности „БУНДЕС СПОРТ БЕТ“ ДОО Скопје за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.100 во Велес.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, Уплатна сметка број 840-62207, Приходно konto 718113, Програма 00 и Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7228/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

### 3570.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, издаде

#### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игри на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за промет и услуги „ДЕПО-КОРУ“ ДОО експорт - импорт Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Пиринска“ бр. 28/1-2, зграда бр. 1, влез бр. 1 приземје, стан бр. 2 Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7229/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3571.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А

#### ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, услуги и трговија „Веланоски Славко ЕМИ“ увоз-извоз Кичево, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Булевар Ослободување“ бр.1, Хотел Унион Кичево.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, Уплатна сметка број 840-62207, Приходно konto 718113, Програма 00 и Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7230/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3572.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе

### Д Е Л О В Н И К

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10 и 83/10), во член 126-а став 2 зборовите: „30.10.2010 година“ се заменуваат со зборовите: „28.02.2011 година“.

##### Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7788/1  
14 декември 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3573.

#### И С П Р А В К А НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Решението за именување директор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/2010) во точка 1 наместо „Златко“ треба да стои „Златимир“.

Од Владата на Република Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****3574.**

Врз основа на член 51 став 5 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10 и 102/10), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА**  
**ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Член 2

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образецот „ДДВ-01”, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” број 29/2003).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр.20-40616/4  
16 декември 2010 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ДДВ-01



Република Македонија  
Министерство за финансии  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број  
на прием

\* Пополнува Управата за јавни приходи

## ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

### Даночен обврзник

ЕДБ/ЕМБГ

11

Скратен назив/Име и презиме

12

Адреса на вистинското седиште за контакт

\* може да се разликува од адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на РМ

13

улица

број

населено место

општина

е-пошта

телефон

### Општи податоци

Правна форма

21

Претежна дејност

22

шифра

23

опис

### Податоци за трансакциска сметка

Трансакциска сметка кај носителот на платен промет

31

Назив и седиште на носителот на платен промет

32

### Податоци за регистрација за ДДВ

Датум на почеток на вршење на стопанската дејност

41

Д Д М М Г Г Г Г Г

Вкупен остварен/претпоставен промет

42

Доброволна регистрација

43

### Податоци за овластено лице

Потписник

име и презиме (со печатни букви)

Својство

управител/полномошник

Потпис и печат

М.П.

Датум на поднесување

Д Д М М Г Г Г Г Г

#### Податоци за потписникот

\* адреса на живеење

управител

полномошник

#### Податоци за сметководствено биро/сметководител

\* адреса на седиште/живеење

Име и презиме

Назив/Име и презиме

ЕМБГ

ЕДБ/ЕМБГ

улица

број

улица

број

населено место

телефон

моб.тел

населено место

телефон

моб.тел

\* Пополнува Управата за јавни приходи

Датум на обработка

Д Д М М Г Г Г Г Г

Потпис на обработувачот

Забелешка

## ДДВ-01

### ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички и правни лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчи или вршителите на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.). Пријавата за регистрација за ДДВ задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет во изминатата календарска година го надминал износот од 2.000.000 денари, даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминал износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност проценуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надмине овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за ДДВ, иако нивниот вкупен промет на надминува 2.000.000 денари. Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во тековната година. Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од петнаесет дена од почетокот од вршењето на дејноста. Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник.

### УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Пријавата пополнете ја читливо, со печатни букви. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува УЈП. Износите се пополнуваат во денари, без дени.

### Даночен обврзник

#### ЕДБ/ЕМБГ

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчи, трговци-поединци и сл.) и правните лица, го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УЈП при нивната регистрација.

пр. 4030988113873

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) од личната карта.

пр. 0908961455113

#### Скратен назив/Име и презиме

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица, го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење.

пр. МАК-ПРОМ експорт-импорт  
Д.О.О. - Скопје  
пр. Петар Костовски

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.

#### Адреса на вистинското седиште за контакт

Се наведува полната адреса (улица, број, населено место, општина, телефон, и е-пошта) на вистинското седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на РМ).

пр. Васил Главинев 15/13  
1000 Скопје  
02/2 446-111, 02/2 446-112

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.

**НАПОМЕНА:** На оваа адреса УЈП ќе ги доставува пријавите за ДДВ, решенијата, известувањата и др. Неточноста на овој податок може да предизвика ненамерено информирање на обврзникот и други последици по неговото работење.

### Општи податоци

#### Правна форма

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица, ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник).

пр. Друштво со ограничена  
одговорност (Д.О.О)

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".

#### Претежна дејност (шифра и опис)

Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица, ги наведуваат шифрата и описот на претежната дејност што ја вршат.

пр. 11.07- Производство на  
осветлителни пијалци

Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на додадена вредност.

пр. изнајмување на деловен  
простор

### Податоци за трансакциска сметка

Во полето "31" се впишува трансакциската сметка на даночните обврзници кај носителот на платен промет.

пр. 00020000028422544

Даночниот обврзник во полето "32" го впишува називот и седиштето на носителот на платен промет каде е отворена трансакциската сметка.

пр. Стопанска банка АД - Скопје

**НАПОМЕНА:** Од наведената трансакциска сметка обврзникот ќе ги плаќа далаваните данок на додадена вредност и евентуалните камати и казни, а УЈП на истата ќе го враќа повеќе платениот данок.

### Податоци за регистрација за ДДВ

#### Датум на почеток на вршење на стопанска дејност

Се впишува датумот од кога обврзникот започнал со вршење на стопанската дејност. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго), користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго), извршен промет на добра или услуга.

#### Вкупен остварен/претпоставен промет

Вкупен промет претставува збир на оданочивиот промет, вклучувајќи го данокот на додадена вредност кој отстаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок, остварен во текот на календарската година. Ако обврзникот се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на процентниот промет до крајот на календарската година.

Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

пр. Лицето "А" отвора вето-механичарска работилница на 1 ноември 2010 година. Тој го проценува очекуваниот вкупен промет (вклучувајќи го далаваниот ДДВ) за ноември и декември 2010 година на 500.000 денари. Од ова проценува просечен месечен промет од 250.000 денари, односно вкупен годишен промет од 3.000.000 денари. Лицето "А" е обврзано за регистрација и ја поднесува пријавата за регистрација најдоцна до 15-ти ноември 2010 година.

#### Доброволна регистрација

Обврзниците чиј вкупен промет не надминува 2.000.000 денари, и кои доброволно се регистрираат за данокот на додадена вредност, го означуваат ова поле со "х". Обврзниците за кои регистрацијата е задолжителна не впишуваат ништо.

### Податоци за овластено лице

Наведете го името и презимето на управителот или полномошникот. Задолжително потпишете ја пријавата и ставете печат.

Доколку даночниот обврзник нема полномошник, во полето „Податоци за потписникот“ се наведуваат податоци за управителот. Доколку од страна на даночниот обврзник е ополномоштено друго лице за потпишување на даночните пријави, во ова поле се наведуваат податоците на ополномоштено лице. Обврзниците-физички лица кои не вршат регистрирана дејност и немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци. Во полето „Податоци за сметководствено биро/сметководител“ се наведуваат податоците за сметководственото биро односно сметководителот на даночниот обврзник.

### ЗАКЛУЧНИ ЗАБЕЛЕШКИ

За извршената регистрација УЈП издава решение за регистрација за данокот на додадена вредност. Евентуалните промени на податоците од оваа пријава (освен „Податоци за регистрација за ДДВ“), согласно со одредбите на Законот за даночна постапка, задолжително се пријавуваат во УЈП. Во случај на изостаната пријава за регистрација, даночниот обврзник ќе биде казнет со глоба. Кај правните лица ќе се казнат и одговорните лица.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3575.

Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), а во врска со член 115 став (3) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 26.11.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН НА ЗАТВОРЕНИТЕ ФОНДОВИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ****Член 1**

(1) Со Правилникот за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на затворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на затворените фондови (во натамошниот текст: Правилник) се уредува сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на затворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на затворените фондови.

(2) Со правилникот се уредува структурата и содржината на годишните и полугодишните финансиски извештаи како и финансиските извештаи кои се поднесуваат за одредени временски периоди во текот на фискалната година на затворените инвестициски фондови со цел да се информира јавноста согласно одредбите кои се предвидени за друштва чии хартии од вредност се тргуваат на овластена берза.

(3) Составен дел на овој Правилник се

а) структура и содржина на финансиските извештаи за затворените инвестициски фондови (Прилог 1),

б) сметковниот план за затворени инвестициски фондови (Прилог 2).

**Член 2**

(1) Финансиски извештаи кои ги доставува затворениот инвестициски фонд се:

а) Извештај за имотот и обврските (Биланс на состојба),

б) Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех),

в) Извештај за паричните текови,

г) Извештај за промена на капиталот,

д) Извештај за посебни показатели на фондот.

(2) Структурата на финансиските извештаи од став 1 на овој член е пропишана во обрасците во Прилог 1.

**Член 3**

Финансиските извештаи од член 2 став 1 од овој Правилник ги изготвува затворениот инвестициски фонд.

**Член 4**

(1) Затворените инвестициски фондови се должни своите деловни книги, изготвувањето и објавувањето на финансиски извештаи да ги водат согласно Законот

за инвестициски фондови и во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување, преведени и објавени во Република Македонија.

(2) Затворените инвестициски фондови се обврзани да ги евидентираат сите деловни случувања во деловните книги во согласност со сметковниот план даден во Прилог 2 на овој Правилник.

(3) Пропишаните групи на сметки и синтетички сметки во Прилог 2 на овој Правилник се задолжителни и неменливи. Затворените инвестициски фондови може, заради потребите на што пообјективно известување наметнато со Меѓународните сметководствени стандарди, дополнително да додава нови синтетички сметки, кои не се содржани во сметковниот план даден во Прилог 2, и истите дополнително да ги расчленува на аналитички сметки. Содржината на новододадените синтетички и аналитички сметки мора да одговара на содржината на сметките кои ги опфаќа групата.

**Член 5**

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставуваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 од овој Правилник до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисијата) согласно временските рокови наведени во член 27 од Законот за инвестициски фондови.

(2) Рокот за доставување на неревидираните годишни финансиски извештаи со состојба на 31 Декември за тековната година е 15 Февруари наредната година.

(3) Рокот за доставување на неревидираните полугодишни финансиски извештаи со состојба на 30 Јуни за тековната година е 1 Август за тековната година.

**Член 6**

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставуваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 од овој Правилник во електронски облик до Комисијата за хартии од вредност.

(2) Исклучок од ставот 1 од овој член се годишните и полугодишните ревидирани финансиски извештаи кои се доставуваат до Комисијата во пишана форма во роковите наведени во 27 од Законот за инвестициски фондови.

(3) На дополнително барање на Комисијата затворените инвестициски фондови може да ги доставуваат сите извештаи од член 2 став 1 од овој Правилник и во пишана форма.

**Член 7**

Затворените инвестициски фондови се должни да ги објавуваат ревидираните годишни и полугодишни финансиски извештаи како и кварталните извештаи на својата интернет страница согласно роковите наведени во член 27 од Законот за инвестициски фондови.

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 03-2374/2 Комисија за хартии од вредност  
26 ноември 2010 година на Република Македонија  
Скопје Претседател,  
Марина Наќева Кавракова, с.р.

**ПРИЛОГ 1***Прилог 1-1***БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМОТОТ И ОБВРСКИТЕ НА ЗАТВОРЕНИОТ  
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

Назив на фондот \_\_\_\_\_

Идентификациски број на фондот \_\_\_\_\_

Назив на Друштвото за управување \_\_\_\_\_

Период на известување \_\_\_\_\_

<i>Кonto</i>	Позиција на имотот	АОП	претходна година	известувачки датум за тековниот период
	<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b> (АОП2+АОП3)	1		
10	Парични средства и парични еквиваленти Вложувања во хартии од вредност и депозити (АОП4+АОП5+АОП6+АОП7)	2 3		
3	финансиски средства кои се чуваат за тргување	4		
4	финансиски средства расположливи за продажба	5		
8	заеми и побарувања	6		
5	вложувања кои се чуваат до доспевање	7		
	<b>ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b> ( $\Sigma$ од АОП9 до АОП16)	8		
11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	9		



13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници	10
14	Побарувања по основ на дадени аванси	11
15	Побарувања од друштвото за управување	12
16	Побарувања од депозитарната банка	13
17	Останати побарувања на фондот	14
18	Побарувања по основ на камата и останати средства	15
19	Одложени даночни средства	16
	<b>Вкупно средства (АОП1+АОП8)</b>	<b>17</b>
990-994	Активна вонбилансна евиденција	18
	<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (АОП20+АОП21)</b>	19
20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски	20
22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити	21
	<b>ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (<math>\Sigma</math> од АОП23+АОП29)</b>	22
23	Обврски кон друштвото за управување со фондови	23
24	Обврски кон депозитарната банка	24
25	Обврски по основ на доволени трошоци на фондот	25
26	Обврски по основ на исплата на акционерите	26
27	Останати обврски	27
28	Обврски по основ на пресметана камата	28
29	Одложени даночни обврски	29
	<b>Вкупно краткорочни обврски (АОП19+АОП22)</b>	<b>30</b>

	Нето имот на фондот (АОП17-АОП30)	31	
	Број на издадени акции	32	
	Нето имот по акција (АОП31/АОП32)	33	
	<b>КАПИТАЛ</b>	34	
90	Запишан основен капитал	35	
91	Премија од емисија на акции/капитални резерви	36	
92	Сопствени акции	37	
93	Резерви	38	
96	Ревалоризациски резерви од финансиските средства расположиви за продажба	39	
97	Ревалоризациска резерва на инструментите за заштита	40	
95	Задржана добивка/загуба од претходниот период	41	
94	Добивка/загуба за тековната финансиска година	42	
	Вкупно капитал и резерви ( $\Sigma$ од АОП35 + АОП42)	43	
995-999	Пасивна вонбилансна евиденција	44	

## Прилог 1-2

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА НА ЗАТВОРЕНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Назив на фондот \_\_\_\_\_

Идентификациски број на фондот \_\_\_\_\_

Период на известување \_\_\_\_\_

Конто	Позиција	АОП	претходен период		тековен период	
			Кумулатив	Тромесечје	Кумулатив	Тромесечје
	ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	45				
73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти	46				
70	Приходи од камата	47				
71x	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	48				
74	Приходи од дивиденди	49				
75	Останати приходи	50				
	<b>Вкупно приходи од вложувања</b> ( $\Sigma$ од АОП46 до АОП50)	<b>51</b>				
	<b>РАСХОДИ</b>	52				
63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти	53				
60x	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)	54				

61	Расходи од односите со друштвото за управување	55				
67	Расходи од камати	56				
65	Надоместок на депозитарната банка	57				
66	Трансакциски трошоци	58				
64	Намалување на средствата	59				
69	Останати доволени трошоци на фондот	60				
	<b>Вкупно расходи</b> ( $\Sigma$ од АОП53 до АОП 60)	<b>61</b>				
	<b>Нето добивка (загуба) од вложувања во финансиски инструменти (АОП51-АОП61)</b>	<b>62</b>				
	<b>НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	<b>63</b>				
72-62 (освен 72x и 62x)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти	64				
72x-62x	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти	65				
71-60 (освен 71x и 60x)	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност	66				
	<b>Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти</b> ( $\Sigma$ од АОП 64 до АОП 66)	<b>67</b>				

						68			
						69			
						70			
						71			
						72			
						73			
						74			
						75			

Добивка или загуба пред оданочување  
(АОП 62 +АОП67)

Данок на добивка

Добивка или (загуба)  
(АОП 68-АОП69)

Останата соопфатна добивка  
(АОП72+АОП73)

Нереализирани добивки/загуби од  
финансиските средства расположиви за  
продажба

Добивка/загуба од инструментите за заштита  
на новчаните текови

Вкупна соопфатна добивка  
(АОП70+ АОП71)

Рекласификациско усогласување

## Прилог 1-3

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (ИНДИРЕКТЕН МЕТОД)

Назив на фондот \_\_\_\_\_

Идентификациски број на фондот \_\_\_\_\_

Период на известување \_\_\_\_\_

Позиција	АОП	Истиот период претходна година	тековен период
Паричен тек од оперативни активности ( $\Sigma$ од АОП77 до АОП97)	76		
Добивка/загуба пред оданочување	77		
Нереализирани позитивни и негативни курсни разлики	78		
Исправка на вредноста за побарувања и слични отпишувања	79		
Приходи од камата	80		
Расходи од камата	81		
Приходи од дивиденда	82		
Намалување на финанасискиот имот	83		
Зголемување (намалување) на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба	84		
Зголемување (намалување) на финансиските средства расположиви за тргување	85		
Приход од камата	86		
Исплатена камата	87		
Приход од дивиденда	88		
Зголемување (намалување) на останатите финанасиски средства	89		
Зголемување (намалување) на побарувањата на основа на продажба на хартии од вредност и останати побарувања	90		
Зголемување (намалување) на побарувањата друштвото за управување и депозитарната банка	91		
Зголемување (намалување) на останати побарувања од оперативни активности	92		
Зголемување (намалување) на обврските на основа на вложување во хартии од вредност и останати обврски	93		
Зголемување (намалување) на обврските на основа на вложување во пласмани, депозити и репо договори	94		
Зголемување (намалување) на обврските спрема друштвото за управување и депозитарната банка	95		
Зголемување (намалување) на обврските од оперативни активности	96		

Платен данок на добивка	97		
Паричен тек од финансиски активности ( $\Sigma$ од АОП 99 до АОП101)	98		
Приходи/расходи од издавање/зголемување на акциите	99		
Исплатени дивиденди	100		
Зголемување (намалување) од останатите финансиски активности	101		
Нето зголемување (намалување) пари и парични еквиваленти ( АОП76 + АОП98)	102		
Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот	103		
Пари и парични еквиваленти на крај на периодот ( АОП 102+ АОП104)	104		

*Прилог 1-4***ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ****Назив на фондот** \_\_\_\_\_**Идентификациски број на фондот** \_\_\_\_\_**Период на известување** \_\_\_\_\_

Позиција	АОП	31.12 претходна година	Зголемување	Намалување	на денот на известување за тековниот период
Впишан основен капитал	105				
Премија од емисија на акции	106				
Сопствени акции	107				
Резерви	108				
Ревалоризациска резерва за финансиски средства расположиви за продажба	109				
Ревалоризациска резерва на инструменти за заштита	110				
Задржана добивка или пренесена загуба	111				
Добивка или загуба за тековната година	112				
Дивиденди	113				
<b>Вкупно зголемување (намалување) на капиталот (Σ од АОП 105 до АОП113)</b>	114				
Промена на книговодствената политика	115				
Корекција на фундаментални грешки	116				
<b>Вкупно зголемување (намалување) на задржаната добивка (Σ од АОП 115 до АОП116)</b>	117				
<b>Вкупно капитал и резерви (Σ од АОП 114 до АОП117)</b>	118				



## Прилог 1-5

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФОНДОТ

Назив на фондот \_\_\_\_\_

Идентификациски број на фондот \_\_\_\_\_

Период на известување \_\_\_\_\_

Позиција	Тековен период	31.12 претходна година (n)	31.12 претходна година (n-1)	31.12 претходна година (n-2)	31.12 претходна година (n-3)
години	1	2	3	4	5
Нето имот на фондот					
Број на акции					
Вредност на имотот на фондот по акција					
	Тековен период	31.12 претходна година (n)	31.12 претходна година (n-1)	31.12 претходна година (n-2)	31.12 претходна година (n-3)
Показател за вкупните трошоци					
Исплатена дивиденда по акција					
Вкупен принос					
Најниска вредност на нето имотот на фондот по акција					
Највисока вредност на нето имотот на фондот по акција					
Највисока вредност на нето имотот на фондот					
Најниска вредност на нето имотот на фондот					
<b>Правни лица за посредување при тргување со хартии од вредност преку кои затворениот фонд истргувал повеќе од 10% од своите трансакции во тековниот период</b>					
Правни лица за посредување при тргување со хартии од вредност	Вредност на трансакциите кои се реализирани преку правните лица за посредување искажана како процент од вкупната вредност на сите трансакции на фондот во период за известување	Провизија платена на правното лице за посредување искажана како процент од вкупната вредност на трансакциите извршени со посредство на тоа правно лице			

## ПРИЛОГ 2

**СМЕТКОВЕН ПЛАН ЗА ЗАТВОРЕНИ  
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

класа	опис
<b>1</b>	<b>- Парични средства и побарувања</b>
<b>10</b>	<b>- Парични средства и парични еквиваленти</b>
	100 Денарска сметка
	101 Девизна сметка
<b>11</b>	<b>- Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност</b>
	110 Побарувања по основ на продажба на должнички хартии од вредност
	111 Побарувања по основ на продажба на сопственички хартии од вредност
<b>12</b>	<b>- Останати побарувања по основ на продажба</b>
	120 Останати побарувања по основ на продажба
	129 Останати побарувања на основ на вложување во хартии од вредност
<b>13</b>	<b>- Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници</b>
	130 Побарување по основ на дивиденди
	131 Побарувања врз основ на доспеани камати и главници
	134 Побарување врз основа на камати на парични сметки
	135 Побарување на средства
	139 Исправка на вредноста на побарувањата по основ на дивиденди, депозити и отплата на обврзници
<b>14</b>	<b>- Побарувања по основ на дадени аванси</b>
	140 Побарувања по основ на дадени аванси
	149 Исправка на вредноста на побарувањата по основ на дадени аванси
<b>15</b>	<b>- Побарувања од друштвото за управување со фондови</b>
	150 Побарувања од друштвото за управување со фондови
	159 Исправка на вредноста на побарувањата од друштвото за управување со фондови
<b>16</b>	<b>- Побараувања од депозитарната банка</b>
	160 Побарувања од депозитарната банка
	169 Исправка на вредноста на побарувањата од депозитарната банка
<b>17</b>	<b>- Останати побарувања на фондот</b>
	170 Останати побарувања на фондот
<b>18</b>	<b>- Побарувања по основ на камата и останати средства</b>

19	-	180	Побарувања по основ на камата и останати средства
			<b>Одложени даночни побарувања</b>
		190	Одложени даночни побарувања
<b>2</b>	-		<b>Краткорочни обврски</b>
<b>20</b>	-		<b>Обврски по основ на вложувања</b>
		200	Обврски по основ на вложувања во должнички хартии од вредност
		201	Обврски по основ на вложувања во сопственички хартии од вредност
<b>21</b>	-		<b>Останати обврски по основ на вложувања во хартии од вредност</b>
		210	Обврски врз основа на спот трансакции
		212	Обврски за вложување
		213	Обврски за исплата
		215	Обврски за провизија и други брокерски услуги
		219	Останати обврски по основ на вложувања во хартии од вредност
<b>22</b>	-		<b>Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори</b>
		220	Обврски по основ на вложувања во пласмани
		221	Обврски по основ на вложувања во депозити
		222	Обврски по основ на вложувања во репо договори
<b>23</b>	-		<b>Обврски према друштвото за управување со фондови</b>
		230	Обврски за надомест на управување на друштвото за управување со фондови
		239	Останати обврски спрема друштвото за управување со фондови
<b>24</b>	-		<b>Обврски према депозитарната банка</b>
		240	Обврски за надомест на депозитарната банка
		249	Останати обврски спрема депозитарната банка
<b>25</b>	-		<b>Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот</b>
		250	Обврски за печатење и објавување
		251	Обврски за маркетиншки трошоци
		252	Обврски спрема ревизорот
		253	Обврски за надомест спрема Комисијата
		254	Обврски за печатење и објавување
		259	Останати обврски
<b>26</b>	-		<b>Обврски по основ на исплата на акционерите</b>
		260	Обврски за исплата на дивиденда на акционерите
<b>27</b>	-		<b>Останати обврски на фондот</b>
		270	Останати обврски на фондот
<b>28</b>	-		<b>Обврски по основ на пресметана камата</b>
		280	Обврски по основ на пресметана камата
<b>29</b>	-		<b>Одложени даночни обврски</b>
		290	Одложени даночни обврски

<b>3</b>	-	<b>Финансиски средства кои се чуваат за тргување</b>
<b>30</b>	-	<b>Хартии од вредност котирани на берза во земјата кои се чуваат за тргување</b>
		300 Краткорочни должнички хартии од вредност
		301 Соспственички хартии од вредност
		302 Долгорочни должнички хартии од вредност
<b>31</b>	-	<b>Хартии од вредност котирани на странска берза кои се чуваат за тргување</b>
		310 Краткорочни должнички хартии од вредност
		311 Соспственички хартии од вредност
		312 Долгорочни должнички хартии од вредност
<b>32</b>	-	<b>Останати хартии од вредност од домашни издавачи кои се чуваат за тргување</b>
		320 Останати хартии од вредност од домашни издавачи кои се чуваат за тргување
<b>33</b>	-	<b>Останати хартии од вредност од странски издавачи кои се чуваат за тргување</b>
		330 Останати хартии од вредност од странски издавачи кои се чуваат за тргување
<b>34</b>	-	<b>Деривативни инструменти</b>
		340 Деривативни инструменти
<b>35</b>	-	<b>Останати финансиски средства кои се чуваат за тргување</b>
		350 Останати финансиски средства кои се чуваат за тргување
<b>4</b>	-	<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>
<b>40</b>	-	<b>Хартии од вредност котирани на берза во земјата расположливи за продажба и вредносно усогласување</b>
		400 Краткорочни должнички хартии од вредност
		401 Соспственички хартии од вредност
		402 Долгорочни должнички хартии од вредност
<b>41</b>	-	<b>Хартии од вредност котирани на странска берза расположливи за продажба и вредносно усогласување</b>
		410 Краткорочни должнички хартии од вредност
		411 Соспственички хартии од вредност
		412 Долгорочни должнички хартии од вредност
<b>42</b>	-	<b>Останати хартии од вредност на домашни издавачи расположливи за продажба и вредносно усогласување</b>
		420 Останати хартии од вредност на домашни издавачи расположливи за продажба и вредносно усогласување
<b>43</b>	-	<b>Останати хартии од вредност на странски издавачи расположливи за продажба и вредносно усогласување</b>
		430 Останати хартии од вредност на странски издавачи расположливи за продажба и вредносно усогласување
<b>44</b>	-	<b>Останати финансиски средства расположливи за продажба и вредносно усогласување</b>
		440 Останати финансиски средства расположливи за продажба и вредносно усогласување

<b>5</b>	-	<b>Вложувања кои се чуваат до доспевање</b>
<b>50</b>	-	<b>Краткорочни депозити и вредносно усогласување</b>
		500 Краткорочни депозити во овластени банки во Република Македонија
		509 Исправка на вредноста на краткорочни депозити
<b>51</b>	-	<b>Долгорочни депозити и вредносно усогласување</b>
		510 Долгорочни депозити во овластени банки во Република Македонија
		519 Исправка на вредноста на долгорочни депозити
<b>52</b>	-	<b>Краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и вредносно усогласување</b>
		520 Краткорочни должнички хартии од вредност издадени од издавачи во земјата кои се чуваат до доспевање
		521 Краткорочни должнички хартии од вредност издадени од странски издавачи кои се чуваат до доспевање
		529 Исправка на вредноста на краткорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање
<b>53</b>	-	<b>Долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање и вредносно усогласување</b>
		530 Долгорочни должнички хартии од вредност издадени од издавачи во земјата кои се чуваат до доспевање
		531 Долгорочни должнички хартии од вредност издадени од странски издавачи кои се чуваат до доспевање
		539 Исправка на вредноста на долгорочни должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање
<b>54</b>	-	<b>Пласмани по основ на обратни репо договори и вредносно усогласување</b>
		540 Пласмани по основ на обратни репо договори
<b>55</b>	-	<b>Останати вложувања кои се чуваат до доспевање и вредносно усогласување</b>
		550 Останати вложувања кои се чуваат до доспевање
		551 Вредносно усогласување
<b>6</b>	-	<b>Расходи</b>
<b>60</b>	-	<b>Негативни курсни разлики</b>
		601 Негативни курсни разлики од монетарни финансиски средства (со исклучок на хартиите од вредност)
		602 Негативни курсни разлики од хартиите од вредност
<b>61</b>	-	<b>Расходи на основа од односите со друштвото за управување со фондови</b>
		610 Надомест за управување на друштвото за управување со фондови
<b>62</b>	-	<b>Нереализирани загуби - сведување на објективна вредност</b>
		620 Нереализирани загуби од финансиските инструменти (освен деривативни инструменти)
		621 Нереализирани загуби од деривативни инструменти
<b>63</b>	-	<b>Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти</b>

		630	Реализирани загуби од финансиските инструменти (освен деривативни инструменти)
		631	Реализирани загуби од деривативни инструменти
<b>64</b>	-		<b>Намалување на средствата</b>
		640	Намалување на средства (загуби поради оштетување)
<b>65</b>	-		<b>Надомест на депозитарната банка</b>
		650	Надомест на депозитната банка
		651	Останати трошоци на депозитната банка
<b>66</b>	-		<b>Трансакциски трошоци</b>
		660	Трансакциски трошоци
<b>67</b>	-		<b>Расходи од камата</b>
		640	Расходи од камата
<b>69</b>	-		<b>Останати дозволени трошоци на фондот</b>
		690	Трошоци дозволени со проспектот на фондот
<b>7</b>	-		<b>Приходи</b>
<b>70</b>	-		<b>Приходи од камата</b>
		700	Приходи по основ на камати
		701	Амортизација на премија (дисконт) од средствата со фиксно доспевање
<b>71</b>	-		<b>Позитивни курсни разлики</b>
		710	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартиите од вредност)
		711	Позитивни курсни разлики од хартиите од вредност
<b>72</b>	-		<b>Нереализирани добивки - сведување на објективна вредност</b>
		720	Нереализирани добивки од финансиските средства (освен деривативни инструменти)
		721	Нереализирани добивки од деривативни инструменти
<b>73</b>	-		<b>Реализирани добивки од продажба</b>
		730	Реализирани добивки од продажба на финансиските инструменти
<b>74</b>	-		<b>Приходи од дивиденди и дел од добивката</b>
		740	Приходи од дивиденди и дел од добивката
<b>75</b>	-		<b>Останати приходи</b>
		750	Останати приходи
<b>79</b>	-		<b>Разлика меѓу приходи и расходи</b>
		790	Разлика меѓу приходи и расходи
<b>8</b>	-		<b>Заеми и побарувања</b>
<b>80</b>	-		<b>Недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдени плаќања кои не котираат на активен пазар и вредносно усогласување</b>
		801	Недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдени плаќања кои не котираат на активен пазар
		802	Вредносно усогласување
<b>81</b>	-		<b>Пласмани базирани на обратни репо договори и вредносно усогласување</b>

		810	Пласмани базирани на обратни репо договори
		811	Вредносно усогласување
<b>82</b>	-		<b>Гарантни депозити и вредносно усогласување</b>
		820	Гарантни депозити
		821	Вредносно усогласување
<b>83</b>	-		<b>Пласмани, депозити и кредити и вредносно усогласување</b>
		830	Пласмани, депозити и кредити
		831	Вредносно усогласување
<b>84</b>	-		<b>Останат имот кој припаѓа на портфолиото на заеми и побарувања и вредносно усогласување</b>
		840	Останат имот кој припаѓа на портфолиото на заеми и побарувања и вредносно усогласување
<b>9</b>	-		<b>Извори на средства на фондот</b>
90	-		Впишан основен капитал
91	-		Капитални резерви
92	-		Сопствени акции
93	-		Резерви
94	-		Добивка/Загуба за тековната финансиска година
95	-		Задржана добивка / загуба од претходните периоди
96	-		Ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба
97	-		Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита
990-994			Активна вонбилансна евиденција
995-999			Пасивна вонбилансна евиденција

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3576.

Вр основа на член 37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010 и 145/2010), а во согласност со член 205 од Законот за општата управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр. 38/05, 110/08), член 20, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-3643/5 од 16.12.2010, откако го разгледа Известувањето на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, бр. 07-409 од 24.11.2010 година, за откажување од дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот за радиодифузија на РМ на својата 25-та седница, одржана на 15.12.2010 донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА  
ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО ЗА САТЕЛИТСКА РАДИО ДИFUЗИЈА „ЕРА  
САТ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ БР.07-3465/1 ОД 26.11.2008**

1. Престанува да важи дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-3465/1 од 26.11.2008, за вршење радиодифузна дејност - сателитско емитување на телевизиски програмски сервис од претежно забавен општ формат, на албански јазик, со опфат на гледаност на целото подрачје на Република Македонија.

2. Дозволата за вршење радиодифузна дејност од точка 1 од ова решение, престанува да важи поради тоа што радиодифузерот од точка 1 од решението се откажува од дозволата за вршење радиодифузна дејност – сателитско емитување на телевизиски програмски сервис, за што на писмено го извести Советот.

3. Се задолжува Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 1.902.441,00 денари, од кои 800.000,00 денари по доставена фактура бр.117/2009 од 11.6.2009 (за периодот од 11.6.2009 заклучно со 10.6.2010) и 1.102.441,00 денари по фактура бр.118/2010 година (за периодот од 11.6.2010 заклучно со 24.11.2010 година), во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила по неговата конечност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

**Образложение**

Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола, бр. 07-3465/1 од 26.11.2008, за вршење радиодифузна дејност - сателитско емитување на телевизиски програмски сервис од претежно забавен општ формат на албански јазик, со опфат на гледаност на целото подрачје на Република Македонија, која со Одлука (бр.02-2595/1 од 19.8.2008), Советот за радиодифузија на РМ му ја додели на предметниот радиодифузер на својата 22-ра седница одржана на 15.8.2008 година.

Предметниот радиодифузер на 24-ти ноември 2010 година до Советот за радиодифузија на РМ достави Известување, бр.07-409, со кое меѓу другото го известува Советот дека се откажува од дозволата за вршење радиодифузна дејност, дека во 2010-та година не ги остварувал правата кои произлегуваат од дозволата и дека наведениот субјект ќе престане да функционира како сателитски радиодифузер.

Со оглед дека во член 62, алинеја 2, Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008, 06/2010 и 145/2010) пропишува дека дозволата престанува да важи со писмена изјава на имателот со која се известува Советот за радиодифузија на РМ дека престанува со емитувањето на радио/телевизиска програма, а имајќи во предвид дека Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, писмено го известува Советот дека во 2010-та година престанува со вршење радиодифузна дејност - сателитско емитување на телевизиски програмски сервис, исполнети се законските претпоставки за престанок на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3465/1 од 26.11.2008.

Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008, 06/2010 и 145/2010), за дозволата за вршење радиодифузна дејност трговските радиодифузни друштва плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија на РМ, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата (член 60, став 6 од истиот Закон). По однос на обврската за плаќање надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, ги има следните доспеани а неплатени надоместоци: делумен долг по Фактура бр.117/2009 од 11.6.2009, која се однесува на надоместокот за дозволата за периодот од 11.6.2009 заклучно со 10.06.2010, на износ од 800.000,00 денари и долг по Фактура бр.118/2010 од 11.6.2010 година, која се однесува на надоместок за дозвола за периодот од 11.6.2010 заклучно со 10.6.2011, на износ од 2.424.042,00 денари, или вкупен фактуриран а неплатен долг во износ од 3.224.042,00 денари. Со оглед дека предметниот радиодифузер на 24-ти ноември 2010-та година го извести Советот дека се откажува од дозволата за вршење радиодифузна дејност, а со цел да биде опфатен само периодот во кој истиот вршел радиодифузна дејност, издадената Фактура бр.118/2010, која се однесува на надоместокот за дозвола за период од 11.6.2010 заклучно со 10.6.2011 година, на радиодифузерот му се намали на износ од 1.102.441,00 денари, кој износ се однесува на периодот од 11.6.2010 заклучно со 24.11.2010 година. Врз основа на ваквата фактичка ситуација, Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, се задолжи да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 1.902.441,00 денари, од кои 800.000,00 денари по доставена фактура бр. 117/2009 од 11.6.2009 и 1.102.441,00 денари по фактура бр. 118/2010 година, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Имајќи го во предвид сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ, одлучувајќи по Известувањето на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, бр. 07-409 од 24.11.2010 година, за откажување од дозволата за вршење радиодифузна дејност, согласно Заклучокот бр. 02-3643/5 од 16.12.2010 година, донесе решение како во диспозитивот.

Бр. 07-409 Совет за радиодифузија на РМ  
20 декември 2010 година Претседател,  
Скопје **Зоран Стефаноски, с.р.**

**Упатство за правно средство:** Против решението за престанок на важноста на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр. 07-3465/1 од 26.11.2008 година, Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението да поднесе тужба до надлежен суд.




www.slvcsnik.com.mk  
contact@slvcsnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за реклакации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010166